



KRUPS

PICCOLO XS

ПРИРАЧНИК ЗА
КОРИСНИЦИ



1. БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА.....	3
2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА.....	5
3. ПРИМЕРИ ЗА ПИЈАЛАЦИ.....	6
4. ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ.....	7
5. ПРВА УПОТРЕБА.....	8
5.1 КАКО ДА ЈА СТАРТУВАТЕ МАШИНАТА	8
5.2 ПЛАКНЕЊЕ ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА	8
6. ПРИГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛАК.....	10
6.1 ЕДНА КАПСУЛА (НА ПР. LUNGO)	10
6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НА ПР. CARPUCCINO)	11
7. ЧИСТЕЊЕ.....	13
8. ЧИСТЕЊЕ НА БИГОРОТ НАЈМАЛКУ ЕДНАШ НА СЕКОИ 3-4 МЕСЕЦИ.....	14
9. ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	16
9.1 СВЕТЛОТО НА ИНДИКАТОРОТ ЈА СМЕНИЛО БОЈАТА ВО ПОРТОКАЛОВА	16
9.2 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ - НЕМА ВОДА ВО РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА?	16
9.3 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ - КАПСУЛАТА Е БЛОКИРАНА?	17
9.4 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ - МЛАЗНИЦАТА Е БЛОКИРАНА?	17
9.5 РАЗНО	18

1. БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Прочитај ги сите упатства и чувај ги овие безбедносни упатства. Секоја злоупотреба на апаратот може да доведе до потенцијална повреда.

Во случај на било каква несоодветна употреба или непочитување на упатствата, производителот не сноси никаква одговорност и гаранцијата може да не важи.

Гаранцијата не важи за апарати кои не работат или кои не работат исправно бидејќи не биле одржувани и/или исчистени од варовник.

НАМЕНА

1. Овој уред е наменет само за домашна употреба. Не е наменет за користење во следните намени, а и гаранцијата нема да важи за:
 - кујни за персонал во продавници, канцеларии и други работни средини;
 - фарми;
 - клиенти во хотели, мотели и други видови објекти за домување;
 - објекти за спиење со појаднување;
2. Вашиот апарат е наменет само за домашна употреба во домот на надморска височина помала од 3400 м.

ЕЛЕКТРИЧНО НАПОЈУВАЊЕ

3. Уредот приклучувајте го само во штекери кои имаат заземјување. Мрежниот напон мора да биде ист како деталите на плочката со податоци. Со употребата на непрописен приклучок се губи гаранцијата и може да биде ризична.
4. За да се заштитите од пожар, струен удар и физичка повреда, кабелот, приклучокот или апаратот немојте да ги потопувате под вода или во било каква течност. Избегнувајте истурање врз приклучницата. Електричниот кабел никогаш не допирајте го со мокри раце. Не преполнувајте го резервоарот за вода.
5. Во итен случај, веднаш извадете ја приклучницата од штекерот.
6. Кога не се користи, извадете го кабелот од струја.
7. За да го исклучите, извадете ја приклучницата од штекерот за струја. Не исклучувајте влечејќи го кабелот.
8. Не оставајте го кабелот да виси од работ на масата или помошната маса во кујната, или да допира жешки површини или остри рабови. Не оставајте го кабелот да виси (ризик од сопнување). Кабелот никогаш не допирајте го со мокри раце.
9. Не користете го апаратот ако му е оштетен кабелот или приклучницата. Ако е оштетен електричниот кабел, него треба да го замени производителот, сервисната служба или слични квалификувани лица, со цел да се избегне ризик. Не вклучувајте го апаратот којшто не функционира исправно или кој е оштетен на каков било начин. Веднаш исклучете го кабелот. Оштетениот уред вратете го во најблискиот сервис кој е овластен од NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Ако штекерот не соодветствува на приклучницата од апаратот, заменете ја приклучницата со соодветен тип во некој центар за поддршка којшто е овластен од службата за клиенти на

NESCAFÉ® Dolce Gusto® телефонска линија.

УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА

11. Апаратот секогаш користете го на рамна, стабилна и огноотпорна површина, подалеку од извори на топлина и прскање на вода.
12. Не користете го апаратот без фиоката за капење и решетката за капење, освен ако мора да се употреби многу висока шоља. Не користете го апаратот за да си правите жешка вода.
13. Машината никогаш не превртувајте ја наопаку.
14. Употребата на прибор кој не е препорачан од производителот може да резултира со пожар, струен удар или физичка повреда.
15. Не ставајте го врз или близу жежок горилник на плин или на струја, или на вжештена печка.
16. Не ставајте ги прстите под отворот за истекување додека подготвувате пијалак.
17. Не допирајте го инјекторот на главата за екстракција.
18. Никогаш не носете го апаратот држејќи го за главата за екстракција.
19. Држачот за капсули е опремен со перманентен магнет. Избегнувајте држачот за капсули да го ставте во близина на апарати и предмети кои може да бидат оштетени од магнетизам, како на пр. кредитни катички, USB стикови и други носачи на податоци, видеоленти, телевизори и компјутерски монитори со катодна цевка, механички часовници, апаратчиња за слушање и звучници.
20. Апаратот не исклучувајте го додека го чистите варовникот. Исплакнете го резервоарот за вода и исчистете го апаратот за да избегнете какви било остатоци од средството за чистење варовник.
21. Ако е тргнат за подолго време за годишен одмор и сл. апаратот мора да се испразни, да се исчисти и да се исклучи. Исплакнете пред повторна употреба. Циклусот на плакнење направете по повторното користење на апаратот.
22. Ние препорачуваме користење на NESCAFÉ® Dolce Gusto® капсули кои се дизајнирани и тестирани за оваа NESCAFÉ® Dolce Gusto® машина. Тие се дизајнирани за заемна интеракција – интеракцијата обезбедува квалитет по чаша по кој NESCAFÉ® Dolce Gusto® е познат. Секоја капсула е наменета за подготовка на една совршена шоља и не може да се користи по вторпат.
23. Жешките капсули не тргајте ги со рака. Секогаш користете ја рачката од држачот за капсули за фрлање на искористените капсули.
24. Секогаш ставајте држач за капсула во машината за да подготвите пијалак. Не вадете го држачот за капсули додека не изгасне трепкањето на индикаторот. Апаратот нема да работи ако не е вметнат држачот на капсулата.
25. Машини опремени со рачка за блокирање: Може да се

попарите доколку рачката е отворена во текот на циклусот на вриење. Не повлекувајте ја рачката за блокирање додека не се угаснат светлата на машината.

26. Од здравствени причини, резервоарот за вода секогаш полнете го со свежа питка вода.
27. По употребата на апаратот, секогаш тргајте ја капсулата и исчистете го држачот за капсулата. Секојдневно празнете и чистете ја фиоката за капење и садот за капсули. Лицата кои се алергични на храна мора да го исплакнат уредот во склад со процедурата за чистење.
28. Површината на грејниот елемент е подложна на заостаната топлина по употребата, а пластичното кукиште може да биде топло на допир повеќе минути после користењето.
29. Пациенти со пејсмејкер или дефибрилатор: Држачот на капсулата немојте да го држите директно врз пејсмејкерот или дефибрилаторот.
30. Апаратот не смее да се става во шкаф кога е во употреба.

ДЕЦА

31. Апаратот и неговиот кабел чувајте ги настрана од дофат на деца помали од 8 години. Децата не треба да си играат со апаратот.
32. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе години, како и лица со намалени психички, сензорски или ментални способности или на кои им фалат искуство и спознание, доколку се надгледувани или им се дадат упатства за безбедно користење на апаратот и доколку ги разбираат ризиците кои се вклучени.
33. Овој апарат не е наменет да го користат деца или лица со намалени психички, сензорски или ментални способности, или на кои им фали искуство и спознание, освен ако ги надгледува или ги поучува за употребата на апаратот лице кое е одговорно за нивната безбедност. Лицата кои имаат ограничено или никакво разбирање за функционирањето и употребата на овој апарат, мораат првин да ја прочитаат и да ја разберат содржината на прирачникот за корисници и, ако е потребно, да побараат дополнителна помош за неговото функционирање и употребата од лицето кое е одговорно за нивната безбедност.
34. Децата треба да се надгледуваат за да бидете сигурно дека не си играат со апаратот.
35. Чистењето и одржувањето не треба да го прават деца, доколку не се постари од 8 години и надгледувани од некој возрасен.
36. Децата не смеат да го користат апаратот за играње.

ОДРЖУВАЊЕ

37. Пред да го чистите, исклучете го кабелот од струја. Оставете го да се олади пред да му ставате или да му тргате делови, или пред да го чистите апаратот. Апаратот никогаш немојте да го чистите со мокро или да го потопувате во било каква течност. Апаратот никогаш не чистете го со истечна вода. Никогаш не користете детергенти за чистење на апаратот. Апаратот чистете го само со мек сунѓер/четка. Резервоарот за вода треба да се чисти со чиста четка.
38. Секоја друга функција, чистење и грижа која е поинаква од нормалната, мора да ја направат сервисните центри за поддршка на потрошувачите, кои се овластени од службата за клиенти

NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не расклопувајте го апаратот и не ставајте ништо во неговите отвори.

39. За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, немојте да го тргате капакот. Внатре нема делови коишто може да ги сервисира корисникот. Поправките треба да ги прави само овластен сервисен персонал!
40. За дополнителни упатства за тоа како се користи апаратот, погледнете го прирачникот за корисници www.dolce-gusto.com или јавете се на дежурниот телефон NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

РЕЦИКЛИРАЊЕ

41. Амбалажата е направена од рециклирани материјали. Контактирајте со вашите локални власти за повеќе информации во врска со програмите за рециклирање. Вашиот апарат содржи скапоцени материјали кои можат да бидат обновени или рециклирани.

САМО ЗА ЕВОПСКИТЕ ПАЗАРИ: Мислете на животната средина!



Вашиот апарат содржи скапоцени материјали кои можат да бидат обновени или рециклирани. Оставете го на некое место за собирање отпад или во некој овластен сервисен центар од каде што ќе биде отстранет прописно. Европската директива 2012/19/EU во врска со Отпад од електрична и електронска опрема одредува искористените апарати за домаќинство да не се фрлаат во вообичаениот општински отпад. Старите апарати мора да се собираат одвоено за да се оптимизира сортирањето и рециклирањето на нивните делови и да се намали влијанието врз човечкото здравје и околината.

2. ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА



1. Резервоар за вода
2. Капак од резервоарот за вода
3. Рачка за селектирање
 - 3.1 Ладно
 - 3.2 Стоп
 - 3.3 Жешко
4. Рачка за затворање
5. Алат за плакнење
6. Држач за капсула
7. Игла за чистење
8. Светло од индикатор
9. Инјектор
10. Фиока за капење

ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ:

По 1 една минута некористење после екстракцијата.

5 минути по вклучувањето доколку нема екстракција.



Бидете свесни дека апаратот користи електрична енергија и кога е во еко-режимот (0,27 W/час).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ


- ~ МК
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
- P max. 15 bar
- 0,8 L
- ~2 kg
- 5–45 °C
41–113 °F
- A = 13,60 cm

B = 27,60 cm



C = 26,60 cm

3. ПРИМЕРИ ЗА ПИЈАЛАЦИ


Дотерајте ја фиоката за капење



Изберете жешко или ладно



ESPRESSO



35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②



200 ml


40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②



100 ml



110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②




30 g

125 ml


85 ml

240 ml


4. ПРЕПОРАКИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ



- ⚠ Никога не ставајте жешка вода во резервоарот за вода!
- ⚠ За плакнење и подготовка на пијалак, користете само питка вода.



- ⚠ Машината секогаш држете ја исправено!




- ⚠ Откако ќе заврши подготовката, светлото на индикаторот трепка црвено отприлика 5 секунди. За тоа време, не отворајте ја рачката за затворање!



- ⚠ Не допирајте ја приклучницата со мокри раце. Машината не допирајте ја со мокри раце!



- ⚠ Никога не користете мокар сунѓер. Користете само мека влажна крпа за чистење на врвот од машината.



- ⚠ Не допирајте ги користените капсули откако ќе го приготвите пијалакот! Жешка површина, ризик од изгореници!



- ⚠ Никога не допирајте ја бризгалката со прст!




- ⚠ Алатот за плакнење немојте да го користите за приготвување чај или жешка вода.



- ⚠ АКО БИЛО НЕУПОТРЕБУВАНО ПОДОЛГО ОД 2 ДЕНА: Испразнете го резервоарот за вода, исплакнете го, повторно наполнете го со свежа питка вода и ставете го во машината. Пред повторно користење на машината, исплакнете ја според упатствата во 7. „Чистење“ на страница 13, почнувајќи го чекор 4 до чекор 8.

5. ПРВА УПОТРЕБА


5.1 КАКО ДА ЈА СТАРТУВАТЕ МАШИНАТА



Проверете дали рачката за селектирање е во положба „СТОП“. Уверете се дали користите точен електричен напон како што е наведено во 2. „ПРЕГЛЕД НА МАШИНАТА“ на страница 5. Ставете ја приклучницата во штекерот.



Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули.



Машината се вклучува автоматски штом ќе го тргнете држачот на капсулата. Светлото на индикаторот почнува да трепка црвено додека машината се загрева отприлика 40 секунди. Потоа светлото на индикаторот континуирано свети зелено. Машината е спремна за употреба.

5.2 ПЛАКНЕЊЕ ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА




Наполнете го резервоарот за вода со свежа питка вода. Ставете ја назад во машината. Тргнете ја фиоката за капење.




Отворете ја рачката за затворање. Ставете ја алатката за плакнење во држачот на капсули. Ставете го држачот за капсули во машината. Ставете еден празен голем сад под отворот за истекување кафе.




Затворете ја рачката за затворање.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЛАДНО“. Машината почнува да плакне.



По приближно 60 секунди, ставете ја рачката во положба „СТОП“. Светлото од индикаторот трепка црвено отприлика 5 секунди.




Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“. Машината почнува да плакне.

5. ПРВА УПОТРЕБА



5.2 FIRST USE RINSING



По приближно 60 секунди, ставете ја рачката во положба „СТОП“.




Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули. Извадете ја алатката за плакнење. Ставете го држачот на капсули.




Испразнете го садот. Наполнете го резервоарот за вода со свежа питка вода. Ставете го резервоарот за вода во машината. Ставете ја повторно решетката за капење. Машината е спремна за употреба.

6. ПРИГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛАК

6.1 ЕДНА КАПСУЛА (НА ПР. LUNGO)




Подесете ја позицијата на фиоката за капење. Ставете чаша со правилна големина на фиоката за капење. Видете во 3. „ПРИМЕРИ ЗА ПИЈАЛАЦИ“ или на амбалажата. Проверете дали во резервоарот за вода има доволно свежа питка вода.




Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули. Машината се вклучува автоматски. Светлото на индикаторот почнува да трепка црвено додека машината се загрева отприлика 40 секунди. Потоа светлото на индикаторот континуирано свети зелено. Машината е спремна за користење.




Проверете алатот за плакнење да не е внатре. Ставете ја капсулата во држачот за капсули. Ставете ја назад во машината. Затворете ја рачката за затворање.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“ или „ЛАДНО“ како што е препорачано на амбалажата од капсулата. Започнува подготвувањето на пијалакот.



Бидете покрај машината додека трае подготвката! Штом ќе го достигнете саканото ниво, рачката за селектирање ставете ја во положба „СТОП“. Машината завршува со подготвката.



По завршување на подготвувањето, светлото на индикаторот трепка црвено уште неколку секунди, и се сменува во континуирано зелено. **За тоа време, не отворајте ја рачката за затворање!**



Кога сијаличката на индикаторот континуирано свети зелено, отворете ја рачката за заклучување. Тргнете ја чашата од решетката.



Извадете го држачот на капсули. Отстранете ја употребената капсула. Употребената капсула ставете ја во садот за капсули.




Исплакнете го држачот за капсули со свежа питка вода од обете страни. Исушете го држачот за капсули. Ставете ја назад во машината. Уживајте во вашиот пијалак!


6. ПРИГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛАК



6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НА ПР. CAPPUCCINO)




Подесете ја позицијата на фиоката за капење. Ставете чаша со правилна големина на фиоката за капење. Видете во 3. „ПРИМЕРИ ЗА ПИЈАЛАЦИ“ или на амбалажата. Проверете дали во резервоарот за вода има доволно свежа питка вода.




Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули. Машината се вклучува автоматски. Светлото на индикаторот почнува да трепка црвено додека машината се загрева отприлика 40 секунди. Потоа светлото на индикаторот континуирано свети зелено. Машината е спремна за користење.



Проверете алатот за плакнење да не е внатре. Ставете ја првата капсула во држачот за капсули. Ставете ја назад во машината. Затворете ја рачката за затворање.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“ или „ЛАДНО“ како што е препорачано на амбалажата од капсулата. Започнува подготвувањето на пијалакот.



Бидете покрај машината додека трае подготовката! Штом ќе го достигнете саканото ниво, рачката за селектирање ставете ја во положба „СТОП“. Машината завршува со подготовката.




По завршување на подготвувањето, светлото на индикаторот трепка црвено уште неколку секунди, и се сменува во континуирано зелено. **За тоа време, не отворајте ја рачката за затворање!**



Кога сијаличката на индикаторот континуирано свети зелено, отворете ја рачката за заклучување. Извадете го држачот на капсули. Отстранете ја употребената капсула. Употребената капсула ставете ја во садот за капсули.




Ставете ја втората капсула во држачот за капсули. Ставете ја назад во машината. Затворете ја рачката за затворање.




Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“ или „ЛАДНО“ како што е препорачано на амбалажата од капсулата. Започнува подготвувањето на пијалакот.

6. ПРИГОТВУВАЊЕ ПИЈАЛАК

6.2 ДВЕ КАПСУЛИ (НА ПР. SARPUCCINO)



Бидете покрај машината додека трае подготовката! Штом ќе го достигнете саканото ниво, рачката за селектирање ставете ја во положба „СТОП“. Машината завршува со подготовката.



По завршување на подготвувањето, светлото на индикаторот трепка црвено уште неколку секунди, и се менува во континуирано зелено. **За тоа време, не отворајте ја рачката за затворање!**



Кога сијаличката на индикаторот континуирано свети зелено, отворете ја рачката за заклучување. Тргнете ја чашата од решетката.




Извадете го држачот на капсули. Отстранете ја употребената капсула. Употребената капсула ставете ја во садот за капсули.




Исплакнете го држачот за капсули со свежа питка вода од обете страни. Исушете го држачот за капсули. Ставете ја назад во машината. Уживајте во вашиот пијалак!

7. ЧИСТЕЊЕ



Исплакнете го и исчистете го резервоарот за вода. Доколку е потребно, употребете чиста кујнска четка и средство за плакнење. Потоа повторно наполнете го со свежа питка вода и ставете го во машината. Резервоарот за вода не е отпорен на машина за миене садови!




Фиоката за капење и алатот за плакнење исплакнете ги со свежа питка вода. Фиоката за капење исчистете ја со чиста четка. Алтернативно измијте го во машина за миене садови.




Двете страни на држачот за капсули исчистете ги со средство за плакнење и со свежа питка вода. Алтернативно измијте го во машина за миене садови. Потоа исушете го. Главата на апаратот околу млазницата исчистете ја со чиста влажна крпа.




Отворете ја рачката за затворање. Ставете ја алатката за плакнење во држачот на капсули. Ставете го држачот за капсули во машината. Затворете ја рачката за затворање. Тргнете ја фиоката за капење. Ставете еден празен голем сад под отворот за истекување кафе.



Машината се вклучува автоматски штом ќе го тргнете држачот на капсулата. Светлото на индикаторот почнува да трепка црвено додека машината се загрева отприлика 40 секунди. Потоа светлото на индикаторот континуирано свети зелено. Машината е спремна за употреба.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“. Машината почнува да плакне.




По приближно 60 секунди, ставете ја рачката во положба „СТОП“. Тргнете го и испразнете го садот.

Предупредување: Жешка вода! Ракувајте претпазливо!




Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули. Извадете ја алатката за плакнење. Ставете го држачот на капсули. Ако има, испразнете ја водата од резервоарот за вода.



Исклучете ја приклучницата од штекерот! И исчистете ја машината со мека влажна крпа. Потоа исушете ја со мека сува крпа.

8. ЧИСТЕЊЕ НА БИГОРОТ НАЈМАЛКУ ЕДНАШ НА СЕКОИ 3–4 МЕСЕЦИ



www.dolce-gusto.com

Користете NESCAFÉ® Dolce Gusto® течно средство за чистење бигор. За нарачка, јавете се на дежурниот број NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетете ја NESCAFÉ® Dolce Gusto® веб-страницата.



Немојте да користите оцет за чистење на бигорот!



Избегнувајте контакт на средството за чистење бигор со кој било дел од машината.




Доколку светлото на индикаторот се сменило од континуирано зелено во континуирано портокалово (сигнал за чистење бигор), или доколку пијалакот истекува побавно од обично (дури и во вид на капки), или доколку е поладен од обично, машината треба да се исчисти од бигор.



Ако има, испразнете ја водата од резервоарот за вода. Измешајте 0,5 литар свежа питка вода со средство против бигор во една мерна чаша. Растворот против бигор истурете го во резервоарот за вода, а резервоарот потоа ставете го во машината.



Отворете ја рачката за затворање. Ставете ја алатката за плакнење во држачот на капсули. Ставете го држачот за капсули во машината. Затворете ја рачката за затворање. Тргнете ја фиоката за капење. Ставете еден празен голем сад под отворот за истекување кафе.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“. Апаратот почнува да се чисти од бигор.




Проверете со поглед штом резервоарот за водата ќе биде празен. Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“. Светлото на индикаторот постојано свети зелено штом ќе заврши чистењето на бигорот.



Испразнете го и исчистете го садот. Исплакнете го и исчистете го резервоарот за вода. Доколку е потребно, употребете чиста кујнска четка и средство за плакнење. Потоа повторно наполнете го со свежа питка вода и ставете го во машината.

8. ЧИСТЕЊЕ НА БИГОРОТ НАЈМАЛКУ ЕДНАШ НА СЕКОИ 3–4 МЕСЕЦИ




Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЖЕШКО“. Машината почнува да плакне.



Проверете со поглед штом резервоарот за водата ќе биде празен. Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“.




Испразнете го садот. Тргнете го резервоарот за вода. Потоа повторно наполнете го со свежа питка вода и ставете го во машината.



Рачката за селектирање ставете ја во положба „ЛАДНО“. Машината почнува да плакне.



Проверете со поглед штом резервоарот за водата ќе биде празен. Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“.



Отворете ја рачката за затворање. Извадете го држачот на капсули. Извадете ја алатката за плакнење. Исплакнете го држачот за капсули со свежа питка вода од обете страни. Ставете го држачот на капсули.



Наполнете го резервоарот за вода со свежа питка вода. Ставете ја назад во машината. Исчистете ја машината со мека влажна крпа. Потоа исушете ја со мека сува крпа.

9. ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

9.1 СВЕТЛОТО НА ИНДИКАТОРОТ ЈА СМЕНИЛО БОЈАТА ВО ПОРТОКАЛОВА



Светлото на индикаторот се менува во портокалова боја




Ова значи дека машината треба да се исчисти од бигор. Следете ги упатствата во 8. „Чистење на бигорот најмалку еднаш на секои 3–4 месеци“ на страница 14.


9.2 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ – НЕМА ВОДА ВО РЕЗЕРВОАРОТ ЗА ВОДА?



Од апаратот не истекува течност и апаратот создава бучава: Резервоарот за вода можеби е празен.




Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“.



Проверете дали во резервоарот за вода има доволно свежа питка вода. Ако не, наполнете со свежа питка вода и ставете ја рачката за селектирање во положба „ЖЕШКО“, односно „ЛАДНО“, за да продолжите со приготвувањето. Ако резервоарот за вода е полн, проверете ги инструкциите опишани во точките 9.3 и 9.4.

9. ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

9.3 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ – КАПСУЛАТА Е БЛОКИРАНА?



Не истекува течност: Капсулата може да е блокирана и под притисок.



Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“. Отворете ја рачката за затворање. Ако рачката за заклучување не се отвора, почекајте 20 минути и обидете се повторно.



Ако рачката за заклучување се отвора, продолжете со чекор 3. Ако не е, исклучете го апаратот и јавете се во NESCAFÉ® Dolce Gusto® службата за корисници.



Не пијте го кафето! Употребената капсула ставете ја во садот за капсули.



Обидете се да работите со апаратот без капсула. Ако тече вода, тоа значи дека капсулата била неисправна. Едноставно земете друга капсула. Ако не, продолжете кај 9.4 „Не истекува течност - млазницата е блокирана“.


9.4 НЕ ИСТЕКУВА ТЕЧНОСТ – МЛАЗНИЦАТА Е БЛОКИРАНА?



Не излегува течност: млазницата можеби е блокирана и под притисок.



Тргнете го резервоарот за вода и извадете ја иглата за чистење. Држете ја иглата подалеку од дофатот на деца!



Исклучете ја приклучницата од штекерот! За подобар пристап до бризгалката, наведнете ја машината. Никога не допирајте ја бризгалката со прсти! Исклучете ја бризгалката со игла за чистење. Следете ги упатствата во 8. „Чистење на бигорот најмалку еднаш на секои 3–4 месеци“ на страница 14.

9. ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ


9.5 РАЗНО



Машината не може да се вклучи.




1 Проверете дали приклучницата е правилно ставена во штекерот. Ако да, проверете го вашиот електричен довод.



2 Ако машината сè уште не може да се вклучи, повикајте го NESCAFÉ® Dolce Gusto® дежурниот телефонски број. Дежурните броеви видете ги на последната страница.



Пијалакот прска од отворот за истекување.



1 Ставете ја рачката за селектирање во положба „СТОП“. Не пијте го кафето! Извадете го држачот на капсули. Употребената капсула ставете ја во садот за капсули.



2 Исчистете ја површината на машината околу иглата на инјекторот. Ставете нова капсула во држачот за капсули и вратете ја назад во машината.



Ако пијалакот истекува побавно од обично (па дури и во капки), обидете се со друга капсула. Доколку проблемот и понатаму продолжува, апаратот треба да се исчисти од бигор.



1 Користете NESCAFÉ® Dolce Gusto® течно средство за чистење бигор. За нарачка, јавете се на дежурниот број NESCAFÉ® Dolce Gusto® или посетете ја NESCAFÉ® Dolce Gusto® веб-страницата.


9. ОТСТРАНУВАЊЕ ПРОБЛЕМИ




9.5 РАЗНО



Светлото на индикаторот забрзано трепка црвено.




Исклучете ја машината. Извадете ја приклучницата од ѕидот и почекајте 20 минути. Отстранете го држачот на капсули и фрлете ја капсулата. Потоа ставете ја приклучницата во штекерот и вклучете ја машината.




Доколку светлото на индикаторот сè уште трепка црвено, јавете се на NESCAFÉ® Dolce Gusto® дежурната линија. Дежурните броеви видете ги на последната страница.



Се собира вода под или околу машината. Бистра вода истекува околу држачот за капсули за време на подготовката на пијалакот.



Исклучете ја приклучницата од штекерот!



Повикајте го дежурниот телефонски број NESCAFÉ® Dolce Gusto® или одете на веб-страницата NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Дежурните броеви видете ги на последната страница.



Од испустот за кафе истекува вода додека трае чистењето на бигорот.



Ставете ја алатката за плакнење во држачот на капсули. Ставете го држачот за капсули во машината.



KRUPS



ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	